

Mi Smart Senor Set Кориснички водич 7 чекори до паметен живот

Глобален Департмент за Продукти Дек. 2018

Mi Smart Sensor Set (Глобална Верзија)



• 1 x Wi-Fi прекинувач

• 2 х Сензор за движење

• 2 х Сензори за Врати и Прозорци

• 1 х Контролен Центар

M

1. Симнете ја Мі Ноте Апликацијата

• Опција 1:

За Андроид корисници:
превземете ја "Mi Home" од
Google Play Store.
За iOS корисници: превземете
ја "Mi Home" од Арр Store.

 Опција 2:
 - Скенирајте го QR кодот за да ја превземете и инсталирате Mi Ноте апликацијата.



2. Поврзете се на мрежа

- Вклучете го контролниот центар и уверете се дека телефонот е поврзан на Wi-Fi мрежа со фрекфенција од 2.4GHz.
- Вклучете го Мі Контролниот Центар



3. Додадете уред.

Mi Fan's home 1 camera ■ I Mi Window and Door Sensor Close						
My devices	Living roo	Default r	Can 🗸			
Mi Control Hu Device online	Default r	Mi Home Secu Device offline	Default r			
Mi Window ar 16:45 Close	Living ro					
Mi Home	Autom	ation	Profile			

- Отворете ја Мі Ноте апликацијата, изберете "+" на горниот десен дел, и следете ги упатствата за да го додадете уредот.
- Ако не сте поврзани, притиснете и задржете го копчето на контролниот центар 5 секунди додека жолтото светло не почне да трепка и тогаш одново поврзете го уредот.

4. Најди го Мі Контролниот Центар





5. Поврзете го Контролниот центар со мрежа

M

<	Select router Mi Control Hub	
Connect current	t phone	
Hello Xiaomi Tap to enter password Connect to another router		((t-
		>
	Next	
_		

- Изберете го рутерот и внесете пасворд
- Конектирајте се автоматски

Повеќе Модули на Контролниот Центар

Ы



6. Додадете сензор



• Следете ги инструкциите за да ги вклучите сензорите и тие автоматски ке се поврзат со Мі Контролниот Центар

6. Додадете сензор

	Qu	ick naming	Gateway Auto Device				
	(\checkmark	Mi Control Hub				
	Addeo	I successfully	Mi Motion Sensor				
	Select location		Mi Wireless Switch				
Connected successfully	Living room I	Bedroom Kitchen	Mi Window and Dear Sensor				
	Bathroom	Office +	Will window and Door sensor				
Continue to add Done		Next	Add child device				

Сензорите се поврзани со Мі Контролниот Центар

7. Креирајте Smart Home Сценарија



Пример

\checkmark	Come home	•••	< s	Sleep		$\langle \rangle$	Night light		< M	lorning	
lf			🕒 lf			lf			If		
Door/window oper	Mi Window and Default room		Single press	Mi Wireless Swit Default room	mi	Motion detected	Mi Motion Sensor Default room		Double press	Mi Wireless Swit Default room	mi
Add			Add			Add			Add		
Then			→ Then			→ Then			Then		
Turn on	Mi LED Smart Bu Default room	V	Turn off	Mi LED Smart Bu Default room	U	Turn on Hub light	Mi Control Hub Default room	U	Turn on	Mi LED Smart Bu Default room	
Turn on	Mi Air Purifier 2S Default room	•	Turn off Hub light	Mi Control Hub Default room	σ	Add			Switch to Auto mode	Mi Air Purifier 2S Default room	•
Sleep	Mi Home Securit Default room	0	Switch to Silent mode	Mi Air Purifier 2S Default room	•	В. Ноќно светло: Кога детекторот			Add		
 А. Дојдете дома: Кога сензорот за врата и прозорец ке детектира дека вратата е отворена, "Smart Bulb" и прочистувачот на воздух ке се вклучат и камерата ке влезе во режим на мирување А. Дојдете дома: Кога сензорот за врата блани сензорот за врата и прозорец ке детектира блани сензорот за врата е отворена, "Smart Bulb" и прочистувачот на воздух ке се изклучат, и прочистувачот на воздух ке влезе во режим на тивкА работа 			за движење ке откирие нечиво движење во ноќта за време на "Ефективниот временски период" Светлото на котролната станица ке се вклучи за да ви биде по едноставно да стигнете до тоалетот или на се напиете вода во ноќта.			Г. Утро: Притиснете двапати на Wi-Fi прекинувачот, "Smart Bulb: ке се вклучи и прочистувачот на воздух ке влезе во автоматски режина на работа.					
Effective time period	A	√ll day →	Effective time period	AI	I day >	Effective time period	23:00-(The next day)(07:00 >	Effective time period	All	day >

Пример



Пример



Ha ''Auto" страната можете да видите листа од сите креирани сценарија

⋒ Mi Fan's home 1 camera My devices Living roo... Mi LED Smart Default r Mi Air Purifier : Default r ON Auto| PM2.5:17 0 (1) Mi Home Seci Default r Mi Control Hut Default r Device online Device online Mi Motion Ser Default r Mi Wireless Sv Default r 11:30 Motion detecte 11:35 Long press Mi Window ar Default r 11:42 Close Profile Mi Home

Назад на "Home Page" можете да ги видите сите smart уреди додадени на "Mi Home" апликацијата



Ha "Automation" страната можете да ги проверите и уредите сите сценарија

Видеа





https://drive.google.com/open?id=1Tdog9EjiHNungAhoZ a27wwi6oVOaUJ5m

https://www.youtube.com/watch?v=T8xjVYWukrE&t=3s

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!